



Република Северна Македонија

**Министерство за информатичко
општество и администрација**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за информатичко општество
и администрација

Бр. 144-606/4
0305 2019 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 75 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.24/2019) и Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019), министерот за информатичко општество и администрација донесе:

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА**

Прилагоден согласно новиот Закон за јавни набавки („Службен Весник на Република Северна Македонија бр.24/2019)

Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка	Шифра според ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван почеток на постапката (месец)	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки							
1	Горива за моторни возила		Договор за стока	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден	700.000,00	февруари
2	Тонери за принтери за потребите на Сала за јавни услуги		Договор за стока	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден	300.000,00	февруари
3	Поддршка и лиценци за софтвер за управување со логови и сигурносни инциденти	48218000-9	Договор за стока	Поедноставена отворена постапка	ден	900.000,00	март
4	Лиценци за систем за заштита од вируси, спајвери и останати малициозни програми (во времетраење од 36 месеци)		Договор за стока	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден.	200.000,00	март
5	Информатичка и друга техничка опрема		Договор за стока	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден	333.000,00	март
6	Гуми за моторни возила		Договор за стока	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден	150.000,00	март
7	Информатичка опрема за центрите „Една Точка за Услуги“	32000000-3 30200000-1	Договор за стока	Поедноставена отворена постапка	ден	1.770.000,00	април
8	SSL сертификати	48218000-9	Договор за стока	Набавка од мала вредност	ден	200.000,00	април

9	Неквалификувани напредни (advanced) сертификати од издавач на квалификувани сертификати	48218000-9	Договор за стока	Поедноставена отворена постапка со примена на Рамковна спогодба	ден 3.000.000,00	мај	
10	Набавка на лиценци за далечинско потпишување (remote signing) со неквалификувани напредни (advanced) дигитални сертификати зачувани и управувани во високо безбедна HSM околина	48218000-9	Договор за стока	Поедноставена отворена постапка со примена на Рамковна спогодба	ден 3.000.000,00	мај	
11	Вода за пиење	411110000-3	Договор за стока	Набавка од мала вредност	ден 120.000,00	август	
12	Изнајмување на мултифункционални уреди	30121000-3	Договор за стока	Набавка од мала вредност	ден 400.000,00	ноември	
II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги							
1	Одржување на информациониот систем за управување со човечки ресурси		Договор за услуга	Постапка со преговарање	Ден. 15.000.000,00	јануари	
2	Модернизација на Информациониот систем за управување со човечки ресурси "HRMIS"	72212450-8	Договор за услуга	Отворена постапка	ден 50.000.000,00	февруари	3 годишна набавка
3	Одржување на информатичка опрема и одржување на софтвер (1) Одржување на информатичка	50312610-4	Договор за услуга	Отворена постапка	Ден. 8.000.000,00	февруари	

	опрема (2) Одржување на софтвер						
4	Продолжување на тековните услуги за одржување на Eurodomain Connection for TAP ID No. 333 (Testa-ng)	50324100-3	Договор за услуга	Постапка со преговарање без објавување на оглас	ден 3.720.000,00	февруари	2 годишна набавка
5	Симетричен Интернет пристап за потребите на МИОА		Договор за услуга	Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас	ден 900.000,00	февруари	
6	Перење на моторни возила	50000000-5	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 120.000,00	февруар	
7	Одржување на Националниот портал за е-услуги	72267000-4	Договор за услуга	Отворена постапка	ден 10.000.000,00	март	
8	Одржување на платформата за електронска достава на услуги (BPMS)	50324100-3	Договор за услуга	Отворена постапка	ден 5.000.000,00	март	
9	Одржување на ЕРП системот	50324100-3	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 1.200.000,00	март	
10	Одржување на LMS (Системот за управување со учењето)	72000000-5	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 600.000,00	март	
11	Воспоставување на систем за електронска идентификација (eID) и автентикација во администрацијата	72000000-5	Договор за услуга	Отворена постапка	ден 6.000.000,00	март	



12	Превентивно и адаптивно одржување на системот ЕНЕР	72250000-2	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 600.000,00	март	
13	Одржување на системот Отворени податоци	50324100-3	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 600.000,00	март	
14	Одржување на втората сервисна магистрала од платформата за Интероперабилност	50324100-3	Договор за услуга	Отворена постапка	ден 6.000.000,00	април	
15	Осигурување на недвижности, опрема и лица	70300000-4	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 900.000,00	април	
16	Имплементација на Заедничката рамка за процена (CAF инструментот) во институциите од јавниот сектор	79000000-4	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 850.000,00	април	
17	Воспоставување на електронски систем за пријавување на учесници на обука и апликација за водење на евиденција	72000000-5	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 750.000,00	мај	
18	Такси услуги	75210000-1	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 100.000,00	мај	
19	Воспоставување e-Citizens платформата и стандарди за пристапност	72000000-5	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 3.000.000,00	јуни	
20	Одржување и проширување на системот за редослед на клиенти (Земи бројче)	50324100-3	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 600.000,00	јуни	

21	Превентивно и адаптивно одржување на системот за плаќање на таксени марки преку СМС (eNAPSYS)	50324100-3	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 600.000,00	јуни	
22	Сертифицирање по ИСО стандардот	72330000-2	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 280.000,00	јуни	3 годишна набавка
23	Одржување на ДЕА (Дизел Електричен Агрегат), систем за ладење и систем за резервно напојување во систем сала во ДЗС (ЗИЦ)	50700000-2	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 1.500.000,00	јули	
24	Интернет конекција за потребите на центрите „Една Точка за Услуги	72400000-4	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 900.000,00	јули	
25	Услуги од авторска агенција	79100000-5	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 2.000.000,00	август	
26	Сервис и одржување на моторни возила	50100000-6	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 450.000,00	август	
27	Осигурување на моторни возила	50000000-5	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 150.000,00	август	
28	Одржување на клима уреди	50000000-5	Договор за услуга	Набавка од мала вредност	ден 200.000,00	септември	

29	Одржување на Владината оптичка мрежа	50330000-7	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 1.000.000,00	ноември	
30	Одржување на системот "Регистар на население"	72267000-4	Договор за услуга	Поедноставена отворена постапка	ден 3.000.000,00	декември	
III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи							
1	Набавка на градежно занаетчиски работи за адаптација и опремување на центри „Една Точка за услуги“ според изработен проект		Договор за работи	Отворена постапка	Ден. 3.500.000,00	февруари	

Образложение

Согласно одредбите од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.24/2019) и Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019), кои стапија во сила од 1-ви април 2019 година, како и Насоките од надлежниот орган – Бирото за јавни набавки, со овој документ се прави прилагодување на донесениот Консолидираниот Годишен план за јавни набавки на Министерството за информатичко општество и администрација со арх.бр.14/4 -606/2 од 08.02.2019 година.



Со прилагодувањето на Консолидираниот Годишниот план за јавни набавки на Министерството за информатичко општество и администрација со арх. бр. 14/4 -606/2 од 08.02.2019 година, не се прави измена и/или дополнување на истиот, туку само се менуваат видовите на постапките согласно новите вредносни прагови, утврдени во Законот за јавните набавки и истиот е прилагоден на новиот образец за Годишен план за јавни набавки (Прилог на Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).



Министер

~~Дамјан Манчевски~~

Изготвил: Викторија Бојаниев

